



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка Излегува по потреба	Број 5 година XVI 28.05.2012 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	---	-----------------------

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка

Се објавува одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 18.05.2012 година.

Бр.08- 571/4
18.05.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) ,а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09 и 95/10 ,180/2011), Општина Чашка на седницата одржана на 11.06.2012 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За проширување на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2012 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средства во Буџетот на Општина Чашка за 2012 година и тоа на следниот начин :

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

742119 Други општи и тековни донации

Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредит
0	0	319.370	0	0
0	0	319.370	0	0

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

Г10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

424210 Одржување на згради

480190 Купување на друга опрема

0	0	183.795	0	0
0	0	135.575	0	0
0	0	319.370	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка и станува составен дел на Буџетот на општината за 2012 година.

Бр. _____ Чашка

Претседател на Советот на Општината
ОПШТИНА ЧАШКА
Рамадан Амзов

Бр.07-571/3
18.05.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на заклучок за усвојување на програма за измена на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2012 година

Се објавува заклучок за усвојување на програма за измени на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2012 година, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 18.05.2012 година.

Бр.08- 571/12
18.05.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1,2 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, а во согласност со Законот за градежно земјиште Службен весник на РМ бр.17/2011 и 53/2011, Советот на Општина Чашка на седницата на 18.05.2012 донесе,

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на програма за измена на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2012 година.

1. Советот на Општина Чашка ја усвои Програмата за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-571/11
18.05.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 46 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на РМ"бр.82/08 и 143/08), согласно Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост "Службен весник на РМ" бр. 88/09, 157/09, 63/10, 98/10, 13/11 и 24/11), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 15.11.2011 година донесе

ВТОРА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2012 ГОДИНА

ВОВЕД

Со оваа Програма се уредува:

- I. Просторот кој е предмет на уредување,
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште,
- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура,
- IV. Изворите за финансирањето на Програмата,
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште,
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба,
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата,
- VIII. Средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти,
- IX. Динамика на извршување на Програмата,
- X. Преодни и завршни одредби.

I. ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Чашка, прогласен како градежен реон.

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се подразбира:

- II-1. Подготвителни работи и
- II-2. Расчистување на градежното земјиште.

II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се подразбира:

- Оформување на геодетска документација.
- Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура.

II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Расчистувањето на градежното земјиште на градежните парцели е со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежно земјиште на градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи.
- Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат дејност како физичко лице во објектите што се уриваат.
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежното земјиште (градежна парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата, уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо.

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежното земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

III-1 Основен степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови;
- подземна електрична мрежа;
- улично осветлување;
 - водоводна мрежа;
 - фекална канализација и
 - атмосферска канализација.

III-2 Повисок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа објектите од III-1, како и:

- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;
- топлификациона мрежа;
- паркинг простори
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

III-3 Понизок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат;
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа);
- септичка јама (нема приклучок на фекална канализација);
- сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација);
- нестандартно улично осветлување и ;
- надземна нестандартна електрична мрежа.

III-4 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:

а) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:

- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водови за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водови за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти
- градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);⁵⁶
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

Овие елементи претставуваат претходни вложувања за опремувањето на градежното земјиште, а учествуваат со 20 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

б) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;

- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до и со приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;

- изградба на секундарни ТТ-мрежи до приклучен орман;

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште, до градежната парцела која е доделена на користење, согласно склучените договори со корисниците, ги плаќа Општина Чашка, со едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела.

Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства.

III-5 Опременување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела:

- Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на земјиштето(инвеститор).

- Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга инсталација и објекти, трафостаници или учеството во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно енергетската согласност издадена од ЕВН-ЕСМ.

- Доколку изградените објекти од комуналната инфраструктура остануваат во границите на градежната парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора да побара писмена согласност од надлежниот општински орган, кој дава согласност по мислење од соодветното комунално претпријатие. Трошоците за заштита на тие објекти се на товар на корисникот на земјиштето.

- Трошоците за преместување на постојните објекти од комуналната инфраструктура што пречат за изградба и користење на објектите се на товар на корисникот на земјиштето, со исклучок на трошоците за преместување на постојните инфраструктурни инсталации што пречат за изградба и користење на објектите изградени без согласност на надлежниот општински орган.

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања се на товар на корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е должен да ги надомести на Општината, порано направените трошоци за расчистување на градежната парцела.

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

V. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

За урбани единици за кои се донесени урбанистички планови за село висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште при изградба, доградба, надградба и пренамена на објекти е усвоена 350,00 денари. 2.

Во оваа цена не се предвидени трошоците за уредување на земјиштето околу објектите (партерно уредување) кое со самофинансирање ќе го уредуваат самите граѓани.

При изготвување на овој Програма почитуван е Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степеност на уреденост (Сл.весник на РМ бр.88/2009, 157/09, 63/10, 98/10, 13/11 и 24/11).

Трошоците за уредување на градежното земјиште се утврдуваат во согласност со реалните трошоци направени за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објектите на комуналната инфраструктура во кои се засметани и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци. Согласно тоа, висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножени со следните коефициенти:

I. Градежен реон		
1.	Станбени објекти (индивидуални и колективни) - станбени простории - станб. простории со висина до 2,50 м, подпокривен простор - лоѓија затворена од три страни. - подлоѓија затворена од две страни. - балкони, тераси - заеднички проодни тераси, пасажи. - помошни простории, остава за гориво, котлара, визба - трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објектот. - скалишен простор и заеднички комуникации. - стражарници, управител, простории за домар. - паркиралишта и гаражи	350,00 ден./м2 Коефициент 1.0 Коефициент 0.2 Коефициент 0.4 Коефициент 0.3 Коефициент 0.2 Коефициент 0.2 Коефициент 0.3 Коефициент 0.3 Коефициент 0.3 Коефициент 0.5 Коефициент 0.1
2.	Деловни, јавни и производни објекти - простории - магацини. - помошни простории, остава за гориво, котлара - трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објект. - скалишен простор и заеднички комуникации. - паркиралишта и гаражи - лоѓија затворена од три страни. - подлоѓија затворена од две страни. - балкони, тераси - отворен наткриен простор	350,00 ден./м2 Коефициент 1.0 Коефициент 0.5 Коефициент 0.3 Коефициент 0.4 Коефициент 0.5 Коефициент 0.1 Коефициент 0.5 Коефициент 0.3 Коефициент 0.4 Коефициент 0.3

3.	<p align="center">Други објекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - катна гаража - спортски покриени објекти - спортски откриени објекти - гасни станици и базни станици за 50% од површина на локацијата. - отворени пазаришта, за 30% од површината на локацијата - базени - трафостаници над 35Кв 	<p align="right">350 ден./м2</p> <p>Коефициент 0.2</p> <p>Коефициент 0.5</p> <p>Коефициент 0.3</p> <p>Коефициент 1.0</p> <p>Коефициент 1.0</p> <p>Коефициент 0.2</p> <p>Коефициент 1.0</p>
4.	<p>Објекти од група на намени Г- производство. Дистрибуција и сервис</p> <p>Г1 тешка и загадувачка индустрија</p> <p>Г2 лесна и незагадувачка индустрија</p> <p>Г3 сервис</p> <p>Г4 стоваришта</p>	<p>Коефициент 0.05</p> <p>Коефициент 0.05</p> <p>Коефициент 0.05</p> <p>Коефициент 0.05</p>
5.	<p>За бензинска пумпна станица и нејзините придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, автосервиси, авто салони, помошни простории)</p> <p>-продажни простории на бензинските пумпни станици</p> <p>-услужни простории на бензинските пумпни станици</p>	<p align="right">1,0</p> <p align="right">1,0</p>
6.	<p>За објекти од групата на класи на намени Б5 – угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од групата на класи на намени А4-хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом:</p> <p>-сите простории</p>	<p align="right">0.05</p>

По исклучок, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметува површината на:

- инсталационите канали;
- окната за лофтови;
- окна на врати ;
- отворени паркиралишта и
- подземни резервоари.

За објектите со височина над 32 ката, висината за трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште , се пресметува на 27 % од вкупно пресметаната површина врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект.

Во останатите урбани единици за кои што општината нема донесено урбанистички план за село, а издавањето на условите за градба се врши врз основа на урбанистички план вон населено место, државна и локална урбанистичка планска документација и општи акти, при пресметувањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се наплатува 20% од утврдениот надоместокот за уредување на градежното земјиште за основната инфраструктура и ќе се применува табелата за дополнително опремување на градежното земјиште.

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина корисна површина.

При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште учеството на поедините елементи на дополнителното опремување на градежното земјиште, кои учествуваат со 80% од надоместокот за уредување на градежното земјиште, е следното:

1.	Изработка на генерални, детални урбанистички планови, урбанистичка документација, проектна документација и надзор	5,00 %
2	Изградба на улици - пробивање - изградба на горен и долен строј	11,00 % 37,50 %
3	Изградба на фекална канализација	6,00 %
4	Изградба на водоводна мрежа	5,50 %
5	Поставување на ниско-напонска мрежа	5,00 %
6	Поставување на трафостаница	10,00 %
	Вкупно:	80,00 %

Овие елементи претставуваат вистински (реални) трошоци за опремување на градежното земјиште, а учествуваат со 80 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

При реконструкција со која не се добива нова градежна површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

За утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти согласно Член 20 став3 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Службен Весник на РМ бр.23/2011), при пресметувањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се наплатува 100% од утврдениот надоместокот за уредување на градежното земјиште за основната инфраструктура и ќе се применува табелата за дополнително опремување на градежното земјиште.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува на следниот начин:

- За расчистувањето на градежни парцели за објекти од комунална инфраструктура за индивидуалната и заедничката комунална потрошувачка, проектирањето и изградбата објекти од комунална инфраструктура и уредување на заедничкиот градски простор, се наплатува надоместок за уредување на градежно земјиште на ниво на Општина Чашка, врз Основица изразена во денари/ m^2 нето изградена површина.

Корисникот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на градежно земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуална потрошувачка се наплатува по упросечени цени.

VI. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште во писмена форма, директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација и доставено решение за локациски услови и енергетски согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од друг вид простор (административно - деловен, производен и објекти од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во предходниот период, за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување - целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумното уредување на земјиштето - делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено урбанистичка документација и не е изградена секундарната инфраструктурата, а корисникот на земјиштето инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на општината да и надокнади за порано направените трошоци во висина од 20%(основна инфраструктура) од надоместокот за уредување на градежно земјиште да овозможи на идните корисници на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надомест; односно инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и да ја предаде на општината без надомест.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел

и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во Договорот за сигурна динамика и гаранција за исполнување на договорната обврска. Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” врзани во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниов начин:

- * За вкупен износ на надоместокот до 20.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.
- * За вкупен износ на надоместокот од 40.000,00 до 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.
- * За вкупен износ на надоместокот над 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.
- * При наплатување на надоместокот за уредување на градежното земјиште во случај на легализација (по донесување на Закон за легализација на дивоградби за населени месдта за кои има донесено урбанистички планови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши на 24 (дваесет и четири) еднакви месечни рати, без оглед на висината на надоместокот.

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата, каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од Договорот помеѓу Инвеститорот и Органот на Општината надлежен за уредување на градежно земјиште .

VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Општината ја финансира изработката на УП за село, УП вон населено место, локална урбанистичка планска документација и Општи акти (согласно усвоената годишна Програма за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка од страна на Советот на Општина Чашка) и изработка на техничка документација за инфраструктурни објекти. УП вон населено место или локална урбанистичка планска документација кои се изработуваат на барање на заинтересирани правни или физички лица и чиешто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, ќе биде финансирана од страна на барателите.

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од создадените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање на Одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

IX. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНАТА И ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА

Програмата претрпе измени поради неопходност за интервенирање на речното корито на река Бабуна низводно и узводно кај мостот во с.Мартолци.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е градоначалникот на Општина Чашка.
2. Градоначалникот на Општина Чашка е должен за прераспоредувањето на средствата на работите од една во друга позиција во износ до 5% да го информира Советот на Општина Чашка, а за поголемо прераспоредување на средства одлука мора да донесе Советот на Општина Чашка.

Оваа Програмата влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Чашка”.

Бр.07-571/10
18.05.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за доделување управување на локален канализационен систем во с. Лисиче – Општина Чашка

Се објавува одлука за доделување управување на локален канализационен систем во с. Лисиче – Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 18.05.2012 година.

Бр.08- 571/16
18.05.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на чл. 22, ст.1 т.4, а во врска со чл.36, ст.1, т.8 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ,, бр 05/2002), чл.14 од Законот за комунални дејности („Сл.весник на РМ,, бр.45/97, 23/99, 45/02, 16/04 и 05/09), чл.19 од Законот за Јавните претпријатија (Сл.Весник на РМ бр.38/96,06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12) и чл.32 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Сл.Весник на РМ,, бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11 и 54/11), Советот на Општина Чашка на **44-тата седница** одржана на ден 18.05.2012 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за доделување управување на локален канализационен систем во с. Лисиче – Општина Чашка

Член 1

Со оваа Одлука се доделува на управување локалниот канализационен систем во с.Лисиче– Општина Чашка на ЈПКД „Тополка,, Чашка по неговата изградба и ставање во функција.

Член 2

Предмет на управување е локалниот канализационен систем во с.Лисиче – Општина Чашка за кој има изработено проект и истиот е аплициран до Европска инвестициона банка за развој со чии средства истиот ќе се гради.

Член 3

Со новоизградениот локален канализационен систем во с.Лисиче– Општина Чашка ќе управува единствениот давател на комунални услуги на територијата на Општина Чашка – ЈПКД „Тополка,, Чашка, согласно важечките законски прописи кои ја уредуваат комуналната дејност.

Член 4

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр.07-571/15
18.05.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за давање согласност за оттуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка- градежен реон КП бр.147/1, КО Лисиче КП бр.657 и КО Смиловци КП бр.618 сопственост на Општина Чашка

Се објавува одлука за давање на согласност за оттуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка – градежен реон КП бр.147/1, КО Лисиче КП бр.657 и КО Смиловци КП бр.618 сопственост на Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 18.05.2012 година.

Бр.08- 571/9
18.05.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 5, член 29 точка 8, член 31-42 од законот за користење и располагањена ствари на државни органи (Службен весник на РМ бр.08/05,150/07, и 35/11), Советот на Општина Чашка на седницата на 18.05.2012 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

За давање согласност за оттуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка – градежен реон КПбр.147/1, КО Лисиче КП бр.657 и КО Смиловци КП бр.618 сопственост на Општина Чашка

Член 1

Се дава согласност за оттуѓување (продажба) на следните недвижни ствари запишани во сопственост на Општина Чашка :

1. Недвижни ствари со право на сопственост на име Општина Чашка запишани на ИЛ бр.1313 за КО Чашка, издаден од АКН – Одделение за катастар на недвижности – Велес :

ЛИСТ В - објекти

КП бр.147,дел1, зграда1, влез1 кат-ПП (приземје), со намена на зградата- 00691 (помошни објекти),место викано „ Населба,, собност – 000, со површина од 134 м2, со право на недвижност -831 (право на сопственост) и основ на градба – 1 (со градежна дозвола),

2. Недвижни ствари со право на сопственост на име Општина Чашка запишани на ИЛ бр.363 за КО Лисиче, издаден од АКН- Одделение за катастар на недвижности – Велес :

ЛИСТ В-објекти

КП бр.657, зграда1, влез1 кат –ПО (подрум), со намена на зградата – 00511(помошни простории), место викано „ Горно маало,, собност – 000, материјал на градба -893 (бетон тула), со површина од 287м2, со право на недвижност – 831 (право на сопственост) и основ на градба -1 (со градежна дозвола),

КП бр.657, зграда1, влез1 кат –ПП (приземје), со намена на зградата – 00540(деловна зграда вон стопанство), место викано „ Горно маало,, собност – 000, материјал на градба -893 (бетон тула), со површина од 324м2, со право на недвижност – 831 (право на сопственост) и основ на градба -1 (со градежна дозвола),

КП бр.657, зграда1, влез1 кат –ПП (приземје), со намена на зградата – 00511(помошни простории), место викано „ Горно маало,, собност – 000, материјал на градба -893 (бетон тула), со површина од 54 м2, со право на недвижност – 831 (право на сопственост) и основ на градба -1 (со градежна дозвола),

3. Недвижни ствари со право на сопственост на име Општина Чашка запишани на ИЛ бр.34 за КО Смиловци, издаден од АКН- Одделение за катастар на недвижности – Велес :

ЛИСТ Б – парцели

КП бр.618, дел1, пл.004, сл.009, место викано „ Село,, катастарка култура – 70000 (земјиште покрај зградодвориште), со површина од 740 м2, со право на недвижност -831 (паво на сопственост),

КП бр.618, дел1, пл.004, сл.009, место викано „ Село,, катастарка култура – 54100 (училишни научни институции), со површина од 195 м2, со право на недвижност -831 (паво на сопственост),

Лист В – објекти

КП бр.618, дел 1, зграда 1, влез 1, кат – ПП (приземје), со намена на зградата – 00570 (згради во останатото стопанство), место викано „Село,, собност – 000, со површина од 146 м2, со право на недвижност 831 (право на сопственост) и основ на градба – 1 (со градежна дозвола),

Член 2

Оттуѓувањето ќе се спроведе по пат на јавно наддавање , согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи (Службен весник на РМ „ бр.08/05, 150/07 и 35/11), по претходно утвредена почетна пазарна вредност на недвижни ствари, за секоја одделно.

Почетна пазарна вредност на недвижните ствари предмет на јавното наддавање, ќе ја утврди комисија за утврдување на пазарна вредност формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Методологијата за утврдување на пазарна вредност донесена од Владата на РМ.

Член 3

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи (Службен весник на РМ „ бр.08/05,150/07 и 35/11),.

Член 4

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-571/8

18.05.2012 година

Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на заклучок за усвојување на програма за измена и дополнување на програмата за работа на ЈПКД Тополка Чашка за 2012 година со финансиски дел

Се објавува заклучок за усвојување на програма за измена и дополнување на програмата за работа на ЈПКД Тополка Чашка за 2012 година со финансиски дел, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 18.05.2012 година.

Бр.08- 571/14
18.05.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/2002, Советот на Општина Чашка на седницата на 18.05.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на програма за измена и дополнување на програма за работа на ЈПКД Тополка Чашка за 2012 година со финансиски дел

1. Советот на Општина Чашка ја усвои програмата за измена и дополнување на програмата за работа на ЈПКД Тополка Чашка за 2012 година со финансиски дел.
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-571/13
18.05.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 18.05.2012 година.

Бр.08- 571/7
18.05.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/2002, а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства што советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 18.05.2012 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на Тодоровски Златко од с.Извор финансиска помош за лекарски трошоци за болна сопруга во висина од 10 000,00 денари.
2. средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од буџетот на Општина Чашка за 2012 година Програма АО Совет на општина подставка 413110 – тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 571/6
18.05.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ 5/2002 година, Советот на Општина Чашка на седницата на 18.05.2012 година донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Тодоровски Златко од с. Извор за финансиски средства финансиска помош за лекарски трошоци за болана сопруга во висина од 10 000,00 денари
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од буџетот на Општина Чашка за 2012

година, програма АО Совет на општина
подставка 413110 – тековни резерви.

3. решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка

Бр.07-571/5

18.05.2012 година

Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина :

1. Заклучок за објавување на одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка
2. Одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка за 2012 година
3. Заклучок за објавување на заклучок за усвојување на програма за измена на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2012 година
4. Заклучок за усвојување на програма за измена на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2012 година.
5. Втора измена на програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка
6. Заклучок за објавување на одлука за доделување управување на локален канализационен систем во с. Лисиче – Општина Чашка
7. Одлука за доделување управување на локален канализационен систем во с. Лисиче – Општина Чашка
8. Заклучок за објавување на одлука за давање согласност за оттуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка- градежен реон КП бр.147/1, КО Лисиче КП бр.657 и КО Смиловци КП бр.618 сопственост на Општина Чашка
9. Одлука за давање согласност за оттуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка – градежен реон КПбр.147/1, КО Лисиче КП бр.657 и КО Смиловци КП бр.618 сопственост на Општина Чашка
10. Заклучок за објавување на заклучок за усвојување на програма за измена и дополнување на програмата за работа на ЈПКД Тополка Чашка за 2012 година со финансиски дел
11. Заклучок за усвојување на програма за иамена и дополнување на програма за работа на ЈПКД Тополка Чашка за 2012 година со финансиски дел
12. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
13. Решение за одобрување на финансиски средства
14. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/Катица Јовановска
Техничка обработка/Димче Ангелов**